



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 17 април 1953
Број 10

Година IX

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. овој број чини 15 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

45

Врз основа на чл. 36 и со чл. 21 ст. 3 од Уредбата за саобраќајот на јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51 од 23 август 1950 година) во врска со чл. 12 т. 1 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, ја издавам следната

НАРЕДБА

ЗА ПРЕВОЗ НА ЛИЦА СО КАМИОНИ

1. — Превоз на лица со камиони и со нивни приколицы во просторот што е определен за превоз на товар, може да се врши само под условите предвидени во оваа наредба.

2. — Јавен превоз на патници со камиони може да се врши само ако е издадено одобрение од надлежниот орган за саобраќај и ако за нивниот превоз со камиони е издадена дозвола од надлежниот орган за внатрешните работи на народниот одбор на околицата односно градот.

3. — Групен превоз на своите работници и службеници од местото на нивното живеење (сместување) до работилиштето и назад или од едно работилиште до друго, може да се врши само ако е издадено одобрение од надлежниот орган за внатрешните работи на народниот одбор на околицата односно градот и ако со нивното превезување не се доведува во опасност нивната безбедност како и безбедноста на останатите ползувачи на патот.

Од ова се изземаат случаите на превезување лица потребни за утоварување и истоварување товар на возилото.

4. — Одобрение за употреба на камиони за јавно превезување на патници, како и за заедничко превезување на свои работници и службеници, може да се издаде ако се исполнети следните услови:

а) да е камионот технички наполно исправен и да е погоден за превезување на лица;

б) да е камионот снабден со клупи за седење кои треба да бидат добро прицврсте-

ни, така да можат да го издржат статичкиот и динамичен терет на лицата што се превезуваат.

5. — Исправноста на камионот се утврдува комисијски. Комисијата е должна да ја провери техничката исправност на камионот, а особено: моторот, каросеријата, уреѓајот за управување и кочење, осветлението и звучните сигнали, страниците на каросеријата и поставените клупи, потоа да види дали, со оглед на состојбата во која што се камионот наоѓа (дотрајалост или слично) може да се врши превезување на лица без опасност по нивната безбедност, како и безбедноста на останатите ползувачи на патот. Комисијата е должна да го утврди и максималниот број на лица што можат со односниот камион да се превезуваат, водејќи при тоа сметка за техничката состојба на камионот, условите на патот и саобраќајот, како и за особеноста на живиот терет.

Техничко стручниот преглед го врши комисијата надлежна за технички преглед на моторните возила.

6. — Со камионот може да се превезува само оној број лица, колку е означено во одобрението, а во кабината покрај возачот можат да се сместат онолку лица за колку со конструкцијата на возилото се определени места. За време на возењето е забрането лицата да стојат или седат на страните од товарниот сандак. Тие задолжително треба да седат на прицврстените клупи.

7. — Најголема брзина на движење кога со камион се превезуваат лица може да биде 40 км на час.

8. — Со камиони наменети за јавен превоз на патници можат да управуваат само возачи од категоријата Д, а со камиони за групни превоз на свои работници и службеници од категоријата Ц и Д.

9. — За прекршување на оваа наредба ќе се применуваат санкциите предвидени во Уредбата за саобраќајот на јавните патишта.

10. — Со влегување во сила на оваа наредба, престануваат да важат сите до сега издадени прописи спротивни на оваа наредба.

11. — Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 4047
16 март 1953 година
Скопје

Државен секретар
на внатрешните работи,
З. Биљановски, с. р.

Државен секретар
за работи на стопанството,
В. Ѓоргов, с. р.

✓ 46

ЗАПИСНИК ОД ОСМАТА СЕДНИЦА НА V-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРА НИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 9 МАРТ 1953 ГОДИНА

Претседаваше: Димче Стојанов.

Секретар: Александар Мартиновски.

Претседателот Димче Стојанов ја отвори осмата седница на V-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 18,10 часот.

Прочитаниот записник од седмата седница Собранието го прими без примедба.

На предлогот на Претседателот, Собранието одобрува по два дена отсуство на народните пратеници: Ангел Арсов, Аце Ристевски, Мити Велевски, Ѓорѓи Русковски, Тачи Хамид, Нада Антова, Киро Димитриевски, Димитар Влахов и Димче Милевски.

Претседателот Димче Стојанов соопштува дека Извршниот совет на Народното собрание на НРМ, согласно чл. 71 т. 2 од Уставниот закон за основите на општествено-то и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија му поднесе на Собранието на решавање Предлог на законот за избор народни пратеници на Народното собрание (Републичкиот собор и Соборот на производителите). Овој законски предлог е доставен на проучување и претрес на Законодавниот одбор на Народно то собрание. Законодавниот одбор поднесе свој извештај. Законскиот предлог и извештајот се умножени и поделени на народните пратеници, а ќе бидат ставени на дневен ред кога за тоа ќе одлучи Собранието.

Потоа, Претседателот соопштува дека Административниот одбор достави до Народното собрание извештај за извршениот преглед на материјалното и финансиското послување на Народното собрание за периодот од Второто свикување, а ќе биде ставен на дневен ред кога ќе одлучи Собранието.

На предлог на Претседателот, Собранието го утврди следниот дневен ред:

1.— претрес на Предлогот на законот за избор народни пратеници на Народното собрание (Републичкиот собор и Соборот на производителите);

2.— извештај на Административниот одбор на Народното собрание за извршениот преглед на материјалното и финансиското послување на Народното собрание за периодот од 1.I.1951 до 28 февруари 1953 год; и

3.— донесување одлука за распуштање на Народното собрание на Народна Република Македонија од Второто свикување.

Претседателот Димче Стојанов по одобрение на Собранието ја заклучи осмата седница на V-то редовно заседание во 18,20 часот, а идната ја закажа за 10 март во 9 часот со утврдениот дневен ред.

Скопје, 9 март 1953 година.

Секретар, Претседател,
А. Мартиновски, с. р. Димче Стојанов, с. р.

✓ 47

ЗАПИСНИК ОД ДЕВЕТТА СЕДНИЦА НА V-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ (ВТОРО СВИКУВА ЊЕ), ОДРЖАНА НА 10 МАРТ 1953 ГОДИНА

Претседаваше: Димче Стојанов.

Секретар: Александар Мартиновски.

Претседателот Димче Стојанов ја отвори деветтата седница на V-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 10 часот.

Прочитаниот записник од осмата седница Собрането го прими без примедба.

На предлог на Претседателот, Собранието едногласно одлучи да отпадне од утврдениот дневен ред третата точка: донесување одлука за распуштање на Народното собрание од второто свикување.

Потоа, Претседателот соопшти да се преминува на првата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот на законот за избор народни пратеници на Народното собрание (Републички собор и Соборот на производителите). Известителот Ѓоко Стојановски го прочита извештајот на Законодавниот одбор. Во дискусијата, од името на Извршниот совет на Народното собрание другарот Никола Минчев даде образложение за поднесениот законски предлог. Како друг никој не се јави за дискусија, Претседателот на Собранието го стави законскиот предлог и извештајот на Законодавниот одбор на гласање. Сите присутни народни пратеници со кревање рака гласаа „за“. Претседателот објави дека Законот за избор народни пратеници на Народното собрание (Републичкиот собор и Соборот на производителите) заедно со извештајот на Законодавниот одбор е примен од Собранието едногласно.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: извештај на Административниот одбор за извршениот преглед на материјалното и финансиското послување на Народното собрание за период од 1.1.1951 година до 28 февруари 1953 година. Извештајот Рада Галева го прочита извештајот на Административниот одбор, а потоа Собранието без дискусија едногласно го одобри. Претседателот констатира дека е дневниот ред исцрпен, па предложи на Собранието да се заклучи оваа седница, а идната да ја закаже по писмен пат. По одобрение на сите присутни народни пратеници, Претседателот објави дека ја заклучува деветтата седница од V-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ (Второ свикување). Седницата заврши во 10,35 часот.

Скопје, 10 март 1953 година.

Секретар, Претседател,
А. Мартиновски, с. р. Димче Стојанов, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Зора Лазарова Стојменова, по татко Јованова, од село Кованци—Гевгелиско, подаде против Лазар Т. Стојменов, од истото село, тужба за развод на бракот. Бидејќи адресата и местожителството на тужениот Лазар се непознати, што се гледа од уверението бр. 1402 од 15-ХП-1952 год., издадено од Народниот одбор на Негорска општина, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно судот по званична должност ќе му одреди застапник.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. 1025/52. (20)

Руса Јосиф Хорват, од град Титов Велес, пададе тужба за развод на бракот против Кондар Јосиф Хорват, со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Хорват се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судов му го одредува за застапник Борис Арсов, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 909/52 год. (21)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Ахмедова Дервишова Адер, од село Чепели-Струмичко, подаде тужба за развод на бракот против Дервишот Мејдинов Ахмед, од село Чепели, а сега со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Ахмед се непознати, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“

да се јави или одреди свој застапник. Во противно судов по службена должност му го одредува за старател Благој Јаневски адвокат од Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. 277/52. (23)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

При овој суд покрената е постапка за прогласување за умрен исчезнатиот Трајан Велјана Томиќ, бивш од село Алгуња—Кумановско, за кого се претпоставува дека загинал во борбите со дражиќевците при селото Драгоманица.

Се поканува исчезнатиот Трајан, како и секој што знае за него, да јави на жена му Пена Томиќ, од село Алгуња, во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно исчезнатиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. бр. 61/53. (22)

ОКОЛИСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При овој суд е покрената постапка за прогласување за умрен лицето Лазе Серафилев Костевски, бивш од село Јудово, а кој е нестанал во зимата 1945 год. како борец во редовите на ЈА против окупаторот на Сремски фронт и од тогаш до денеска не се знае дали е жив.

Се поканува нестаниот Костовски Лазе, како и секој што знае за него, да јави во судов во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај нестаниот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Кичево, Р. бр. 842/52 г. (19)

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 7683 од 23-IX-1952 година, запишано е во регистарот на државните стопански претпријатија под рег. бр. 40/II, претпријатието под фирма: Електрично занаетчиско-услужно и дистрибутивно претпријатие со седиште во село Злетово.

Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор с. Злетово, бр. 1085/52.

Предмет на работата на претпријатието е: дистрибуција-продажба на закупената електрична енергија и вршење на занаетчиски услуги од електричната гранка.

Претпријатието е под стопанска управа на Општинскиот народен одбор с. Злетово.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Трајчо Милев.

Бр. 7683/52 од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија. (92)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Схридска околија бр. 4138/53 год. запишано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 22, рег. бр. 22, претпријатието под фирма: Градежно претпријатие за патишта „Гранит“ III-градилиште со седиште во Охрид—Буково.

Претпријатието е основано со решение на Вла-дата на НРМ бр. 1235 од 24-XI-1952 год.

Предмет на работата на претпријатието е: изградба на патот Охрид—Буково.

Претпријатието се наоѓа под стопанска управа на Народниот одбор на град Скопје.

Претпријатието полноважно ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат началникот на истото Ранко Ристески и книговодителот Трајко Л. Сион.

Бр. 4138/53 од Советот за стопанство на НО на Охридска околија. (91)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 875 од 6-II-1953 год. запишано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 22, рег. бр. 77/I, претпријатието под фирма: Претпријатие за лупење ориз „Масалница“ со седиште во село Оризари.

Претпријатието е основано со решение бр. 2 од 13-I-1953 год. на Општинскиот народен одбор с. Оризари.

Предмет на работата на претпријатието е: лупење на оризова арпа.

Претпријатието е под стопанска управа на Општинскиот народен одбор—Оризари.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Крсто И. Минов.

Бр. 875/53 од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија. (94)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

На основа решението на Министерството за финансии бр. 313 од 7-I-1953 год. Трговското претпријатие за земјоделски производи „Бистра“ со седиште во Битола се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 1374 од 22-XII-1952 год., е пренесено под управа на Народниот одбор на Битолска околија.

Бр. 313/53 од Министерството за финансии на НР Македонија. (80)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7039 од 17-X-1952 година Претпријатието за поправка на машини и други услуги „Б. Давков“ со седиште во Скопје се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7039/52 од Министерството за финансии на НР Македонија. (323)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7022 од 17-X-1952 година Претпријатието за обработка на тутун во Радовиш се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Струмичка околија.

Бр. 7022/52 од Министерството за финансии на НР Македонија. (332)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7054 од 20-X-1952 год. Агенцијата за посредување во прометот на производи во слоб.

продавање со седиште во Скопје се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7054/52 од Министерството за финансии на НР Македонија. (358)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6966 од 15-X-1952 год. претпријатието за ползаштитни и шумски појаси „Тиквешко Поле“ со седиште во Кавадарци се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Тиквешка околија.

Бр. 6966/52 од Министерството за финансии на НР Македонија. (377)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6968 од 15-X-1952 год. Високопланинското сточарско стопанство „Бистра“ во село Галичник се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Дебарска околија.

Бр. 6968/52 од Министерството за финансии на НР Македонија. (380)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7321 од 5-XI-1952 год. Шумското стопанство „Нице“ со седиште во Битола се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Надорниот одбор на Битолска околија.

Бр. 7321/52 од Министерството за финансии на НР Македонија. (383)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7174 од 21-XI-1952 год. Претпријатието за производство на цвеќе и украсно дрво со седиште во Скопје се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7174/52 од Министерството за финансии на НР Македонија. (427)

Со решение на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 173 од 5-XI-1952 год., Тодор Димзоски е назначен за директор на Земјоделското градинарско стопанство „Јоска Орданов Сандански“—Прилеп и на должност стапил на 1-XI-1952 година од кој ден има право да ја потпишува фирмата.

Со истото решение е разрешен од должност до сегашниот директор Димче Филиповски и од 1-XI-1952 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп, бр. 5117 од 27-I-1953 год. (96)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 7223/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 211/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар, Славко Арсов Гошовски со седиште во село Горни Подлог.

Предмет на работата на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Арсов Гошовски.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 7223 од 8-X-1952 год. (1446)

На основа дозволата од Поверенство за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 181/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 206/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Трајчо Доњев Димитров со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајчо Доњев Димитров.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 6591 од 16-VIII-1952 год. (1220)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 6763/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 207/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар, Јосиф Андонов Стојанов со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф Андонов Стојанов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, (1284)

На основа дозволата од Поверенството за трговија и снабдување на Околинскиот народен одбор — Кочани бр. 110/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 110, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Иљаз Кадриов со седиште во село Винаца.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљаз Кадриов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија (1285)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 6713/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 210/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Милан Стојанов Ковачев, со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Стојанов Ковачев.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, (1286)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 7082/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 209/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар, Цанко Трајков Дочевски, со седиште во село Грдовци.

Предмет на работата на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цанко Трајков Дочевски.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, (1287)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10360/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 127, рег. бр. 127, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Андов Стефанов Балоски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Стефанов Балоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10360 од 19-IX-1952 год. (1217)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10616/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Ѓорше Ристов Кароскоски, со седиште во село Волино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорше Ристов Кароскоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10616 од 19-IX-1952 год. (1268)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10761/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 126, рег. бр. 126, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Вангел Сидоров Славески, со седиште во село Речица.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Сидоров Славески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10761 од 19-IX-1952 год.

На основа дозволата од Советот за стопанство на Охридска околија бр. 10809/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 128, рег. бр. 128, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Нове Лазаров Филчески, со седиште во село Песочани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нове Лазаров Филчески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10809 од 19-IX-1952 год. (1271)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10421/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 121, рег. бр. 121, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Милчо Ѓорѓиев Коцевски, со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милчо Ѓорѓиев Коцевски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10421 од 4-IX-1952 год. (1264)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10430/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 122, рег. бр. 122, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Андон Катев Петрески, со седиште во село Свиништа.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон Катев Петрески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10430 од 5-IX-1952 год. (1265)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8691/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 123, рег. бр. 123, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Јакуп Суљов Џемаилоски, со седиште во село Мешеишта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јакуп Суљов Џемаилоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8691 од 19-IX-1952 год. (1266)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10631/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 124, рег. бр. 124, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Аџија Мехмедов Салкоски, со седиште во село Лабуништа.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аџија Мехмедов Салкоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10631 од 1952 год. (1267)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10319/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 117, рег. бр. 117, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Стефан Ценев Китаноски, со седиште во село Лешани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефан Ценев Китаноски.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 10319 од 2-IX-1952 година (1260)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10310/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 118, рег. бр. 118, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Методи Јовев Наумовски, со седиште во село Гркополе.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Наумовски.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 10310 од 2-IX-1952 год. (1261)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10320/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна бр. 119, рег. бр. 119, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Аргил Богоев Николоски, со седиште во село Лешани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аргил Богоев Николоски.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 10320 од 2-IX-1952 год. (1262)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 10323/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 120, рег. бр. 120, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Шабан Барија Каба, со седиште во село Велешта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Барија Каба.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10323 од 2-IX-1952 год. (1263)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9965/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 112, рег. бр. 112, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Даут Азиза Ахмедоски, со седиште во село Ливада.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даут Азиза Ахмедоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9965 од 25-VIII-1952 год. (1223)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9974/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 113, рег. бр. 113, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Ракип Рамчев Адилоски, со седиште во село Лабуништа.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ракип Рамчев Адилоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9974 од 25-VIII-1952 год. (1230)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9976/52 год., записан е во регистерот на занает-чиските дуќани и работилници на страна 114, рег. бр. 114 занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-чар, Митре Ставрев Бебеоски, со седиште во село Бевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре Ставрев Бебеоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9976 од 25-VIII-1952 год. (1231)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9801/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 115, рег. бр. 115, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Вангелка Ангелова Аврамоска, со седиште во село Бевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангелка Ангелова Аврамоска.

Од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 9801 од 28-VIII-1952 год. (1232)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија, бр. 10145/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 116, рег. бр. 116, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Рабис Дилавер Дестан, со седиште во село Радолишта.

Предмет на работата на дуќанот е: водени-чарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рабис Дилавер Дестан.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 10145 од 29-VIII-1952 год. (1233)

На основа дозволата од Советот за локална привреда на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 5937/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 85—86, рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Илија Николов Кимов, со седиште во Неготино.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Николов Кимов.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 5937 од 1-VII-1952 год. (1278)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 17915/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 633, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Јордан Силјанов Аврамовски, со седиште во град Битола ул. „Цар Самоил“ бр. 114.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Силјанов Аврамовски.

Од Советот за стопанство на НО на Градска-општина — Битола, бр. 20629 од 6-X-1952 год. (1439)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина Битола бр. 19473/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 634, рег. бр. 634, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Александар Младенов Николовски, со седиште во град Битола, ул. „А. Турунчиев“ бр. 47.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Младенов Николовски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 20937 од 23-X-1952 год. (1436)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 3396/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 635, рег. бр. 635, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Христо Васков Димитровски, со седиште во град Битола, ул. „Г. Темпо“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Васков Димитровски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 3395 од 23-X-1952 год. (1437)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 11943/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 637, рег. бр. 637, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимаро-галантерист, Димитар Стефанов Силјаноски со седиште во град Битола ул. „Мечкин Камен“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: лимаро-галантериски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Стефанов Силјаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 11942 од 23-X-1952 год. (1438)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 20746/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 639, рег. бр. 639, занаетчискиот дуќан под фирма: Димко Спиров Петров, со седиште во град Битола ул. „Охрид“ бр. 185.

Предмет на работата на дуќанот е: варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Спиров Петров.

Од Советот за стопанство на НО на Градска-та општина — Битола, бр. 20745 од 24-X-1952 год. (1440)

На основа дозволата од Советот за локална привреда на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 5210/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 81—82, рег. бр. 41, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер-фризер, Ристо Јованов Ризов со седиште во Кавадарци.

Предмет на работата на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Јованов Ризов.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 5210 од 3-VI-1952 год. (1279)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 14698/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 630, рег. бр. 630, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Лазар Спасев Лазаровски, со седиште во град Битола ул. „Карловац“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Спасев Лазаровски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 14699 од 8-IX-1952 год. (1441)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 13816/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 632, рег. бр. 632, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Здравко Тодоров Наиденов, со седиште во град Битола ул. „Овчи Пазар“ бр. 32.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Здравко Тодоров Наиденов.

Од Советот за стопанството на НО на Битолска околија, бр. 13817 од 8-IX-1952 год. (1442)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 1433/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 631, рег. бр. 631, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија, Петар Димитар Илиевски, со седиште во град Битола ул. „О. Цинот“ бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Димитар Илиевски,

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 14534 од 8-IX-1952 год. (1443)

На основа дозволата издадена од Градскиот народен одбор — Битола бр. 29908/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 628, рег. бр. 628, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Никола Р. Митрев, со седиште во град Битола ул. „Ј. Колишевски“ број 28.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Р. Митрев.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 29907 од 8-IX-1952 год. (1444)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 3247/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Јован Антов Тончик, со седиште во село Матејче.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Антов Тончик.

Од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 13586 од 16-X-1952 год. (1450)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 15125/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 636, рег. бр. 636, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Христо Тодоров Сотировски, со седиште во град Битола ул. „Скопје“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Тодоров Сотировски.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 14122 од 23-X-1952 год. (1446)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Битола, бр. 8611/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 629, рег. бр. 629, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар, Спасе Темелков Огненов, со седиште во град Битола ул. „Девеани“ бр. 15.

Предмет на работата на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе Темелков Огненов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола, бр. 8610 од 8-IX-1952 год. (1445)

На основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 208/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 95, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Никола Алексов Зенговски, со седиште во град Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Алексов Зенговски.

Од Поверенство за финансии на ОНО — Ресен, бр. 1432 од 26-III-1951 год. (1234)

На основа дозволата од Советот за комунални работи на Народниот одбор на Преспанска околија бр. 4212/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 325, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Флора Ефтимова Вожинова, со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Флора Ефтимова Вожинова.

Од Советот за стопанство на НО на Преспанска околија, бр. 4393 од 15-VII-1952 год. (1235)

На основа дозволата од Советот за комунални работи на Народниот одбор на Преспанска околија бр. 3808/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 327, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Тодорка Бошкова Петрова, со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодорка Бошкова Петрова.

Од Советот за стопанство на НО на Преспанска околија, бр. 4392 од 15-VII-1952 год. (1236)

На основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО — Ресен бр. 6907/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 53, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Илија Пандев Шурлинковски, со седиште во Ресен.

Предмет на работата на дуќанот е: столарско-градежни работи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Пандев Шурлинковски.

Од Поверенство за финансии на ОНО — Ресен, бр. 1338 од 26-III-1951 год. (1237)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина — Тетово бр. 8713/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 255, рег. бр. 255, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар, Димитриеви Коцев Трпко, со седиште во град Тетово ул. „Загребска“ бр. 14.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитриеви Коцев Трпко.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 12138 од 9-X-1952 год. (1447)

На основа дозволата од Градскиот народен одбор — Тетово, бр. 309/46 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 256, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Абдулаи Мусов Акиф, со седиште во град Тетово ул. „Маршал Тито“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулаи Мусов Акиф.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Тетово, бр. 3565 од 30-X-1952 год. (1465)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 4232, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 293, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Изет Целадинов Сали, со седиште во село Неготино.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Изет Целадинов Сали.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 4232 од 26-VIII-1952 год. (1187)

На основа дозволата од Народниот одбор на Градската општина Титов Велес бр. 6996/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 335, рег. бр. 329, занаетчискиот дуќан под фирма: Алвација, Шериф Бајрамов Елмазов со седиште во Титов Велес ул. „М. Тито“ бр. 82.

Предмет на работата на дуќанот е: правење и прадавање на алва.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шериф Бајрамов Елмазов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина Титов Велес, бр. 6996 од 9-VI-1952 год. (1222)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Гостиварска околија бр. 2999, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 306, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Сали Исав Шаре, со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали Исав Шаре.

Од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија, бр. 2999 од 20-IX-1952 год. (1259)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9471/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 108, рег. бр. 108, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Исмет Адилев Шабаноски, со седиште во село Мешешта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмет Адилев Шабаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9471 од 20-VIII-1952 год. (1225)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9681/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 109, рег. бр. 109, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Кочо Горев Аврамоски, со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо Горев Аврамоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9681 од 20-VIII-1952 год. (1226)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9710/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 110, рег. бр. 110 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Сабедин Асанов Дестаноски, со седиште во село Збажди.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабедин Асанов Дестаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9710 од 20-VIII-1952 год. (1227)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Торбарско право бр. 567/22-I-1953 год. издадено од Советот за стопанство на Градската општина — Тетово на Расим Руфат, ул. „Братство“ бр. 45 — Тетово (646)

Возна книшка рег. бр. 2535 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје (647)

Купон за дрва бр. 35584 и 35583 на Ленка Тимик — Скопје (648)

Инвалидска книшка за повластено патување од 75% издадена од Советот за народно здравје и социјална политика на НРМ — Скопје на Милан Анев Савевски, с. Раотинце — Тетовско (669)

Сообраќајна дозвола бр. 5052, издадена од Одделението за внатрешни работи при ОНО — Струмица на Претпријатието за авто-транспорт и шпесиција — Струмица (638)

Шоферска дозвола бр. 2413, издадена од Одделението за внатрешни работи — Скопје на Костадин Атанасов, ул. „Коста Сусинов“ бр. 15 — Радовиш (733)

Сообраќајна дозвола бр. О. К. 171-21, издадена од Одделението за внатрешни работи — Скопје на Земјоделското стопанство „Рокомија“ — Скопје. (134)

Сообраќајна дозвола за камион марка „Фордсон“ рег. бр. М-106 на Поштенската авто-гаража — Скопје (737)

Аматерска возачка сообраќајна книшка на Александар Филиповски ул. „Доне Божиновски“ бр. 35 — Куманово (736)

Свидетелство бр. 17 од 25-VI-1945 год. за завршено Ниже земјоделско училиште во Штип на Ферат Алибраимов Куртов, с. Калугерица — Струмичко (741)

Дозвола за држење и носење на оружје под рег. бр. 175, издадена од ПВР во Прилеп на Илија Николов Тамимциовски, с. Г. Коњари — Прилепско. (150)

Дозвола за држење и носење на ловно оружје под рег. бр. 235/52 год. издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Петре Гурков Ангелов, с. Туралево — Кумановско (764)

Колска книшка за кола „Шкода“ тип 1101 број на моторот 114249, број на шпансија 1089, рег. бр. 123 издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Градската санитарна инспекција — Скопје (767)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 4496, серија „Р“ 0786286, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Осман Зејнула Османи, ул. „29 ноември“ бр. 21 — Тетово (367)

Лична карта рег. бр. 301, серија бр. 077001, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Мите Колев Урумевски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 22 — Титов Велес (368)

Лична карта рег. бр. 8384, серија бр. 0232691, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Никола Ристев Тасески, од село Брежани — Охридско (371)

Лична карта рег. бр. 3181, серија бр. 0228791, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Круме Томе Николоски, од село Лескоец — Охридско (372)

Лична карта рег. бр. 587, серија бр. 083887, издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Драга Јован (Миткова) Угрова, од село Кардафаково — Охридско (373)

Лична карта рег. бр. 6574, серија „Г“ 0004096, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Ката Ристова Божиновска, од село Варешани — Битолско (374)

Лична карта рег. бр. 5635, серија бр. 0077875, издадена од ПВР на Вера Ванчо (Брдарова) Поповска, Сточарски техникум — Битола (375)

Лична карта рег. бр. 3243, серија „Г“ 0122779, издадена од ПВР во Берово на Зенел Алитов Едипов од село Стамер — Малешевско (376)

Лична карта рег. бр. 2859, серија бр. 0327369, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Милка Николова Џампалова, ул. „Вардарска“ бр. 30 — Титов Велес (377)

Лична карта рег. бр. 4857, серија бр. 0294100, издадена од ПВР во Штип на Дончо Петров Пецов, ул. „Св. Кирил и Методи“ бр. 10 — Штип (379)

Лична карта рег. бр. 4245, серија бр. 0700755, издадена од ПВР во Гостивар на Идриз Насиров Догани, ул. „176“ бр. 22 — Скопје (396)

Лична карта рег. бр. 492, серија „Г“ 0017202, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Петре Илков Манчески, од село Вешишта — Прилепско (397)

Лична карта рег. бр. 11626, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Божин Стевана Евтимциоски, од село Обршани — Прилепско (398)

Лична карта рег. бр. 5752, серија бр. 0281556, издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Методија Бојанов Темелковски, од село Д. Б. Црква — Преспанско (399)

Лична карта рег. бр. 2241, издадена од ПВР на ОНО — Крушево на Крстана Лозаноска Стојкоска, ул. „8 септември“ бр. 33 — Крушево (401)

Лична карта рег. бр. 743, издадена од ПВР на ОНО — Крушево на Вангел Опаклиевски, ул. „Тока Бербер“ бр. 6 — Куманово (402)

Лична карта рег. бр. 13943, серија бр. 0046654, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Цветко Ангеле Карадакоски, од село Збажди — Охридско (400)

Лична карта рег. бр. 15699, серија „Р“ 0759730, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Мурат Камилев Османоски, од село Колари — Кичевско (403)

Лична карта рег. бр. 4190, серија бр. 417211, издадена од ПВР на ОНО — Радовиш на Костадин Горев Атанасов, ул. „Коста Сусинов“ бр. 15 — Радовиш (732)

Лична карта рег. бр. 4944, серија бр. 0230633, издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Лазар Билков Маркоски, с. Куратица — Охридско (763)

Лична карта рег. бр. 6487, серија бр. 0039198, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Доко Касамаштреф, с. Корошишта — Охридско (769)

Лична карта рег. бр. 4198, серија „Г“ 0068908, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Петар Зафиров Чипов, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 53 — Радовиш (770)

Лична карта рег. бр. 3313, серија „Р“ 0432023, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Димитар Томов Костов, с. Марвинци — Гевгелиско (771)

Лична карта рег. бр. 4346, серија бр. 0124307, издадена од ПВР на ОНО — Берово на Милан Ристов Горгиевски, с. Илиово — Малешевско (775)

Лична карта рег. бр. 2535, серија „Р“ 0431295, издадена од ПВР на ОНО Гевгелија на Каме Митов Лазаров, ул. „Орце Николов“ бр. 10 — Валандово (772)

Лична карта рег. бр. 1523, серија „Г“ 0066019, издадена од ПВР на ОНО — Гевгелија на Ристо Ангелов Савов, ул. „Петар Мусов“ бр. 25 — Гевгелија (773)

Лична карта рег. бр. 5171, серија бр. 0126620, издадена од ПВР на ОНО — Берово на Блажо Ристов Димитровски, с. Киселица — Малешевско (776)

Лична карта рег. бр. 4086, серија бр. 417310, издадена од ПВР на ОНО — Радовиш на Ангел Ѓорѓев Ефтимов, с. Радичево — Струмичко (777)

Лична карта рег. бр. 12937, серија бр. 0353448, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Осман Бекиров Таировски, с. Мелница — Титоввелешко (778)

Лична карта рег. бр. 9142, серија бр. 0495708, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Ангел Илов Делов, с. Јаворица — Гевгелиско (779)

Лична карта рег. бр. 12909, серија бр. 0709419, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Славко Николов Анастасиевски, с. Никифорово — Гостиварско (780)

Лична карта рег. бр. 647, серија бр. 0111192, издадена од ПВР на ОНО — Битола на Коста Перко Главевски, с. Лопатица — Битолско (781)

Лична карта рег. бр. 3333, серија бр. 0001057, издадена од ПВР во Битола на Вељан Ристевски, с. Скочивир — Битолско (782)

Лична карта рег. бр. 11479, серија „Г“ 0044190, издадена од ПВР на ОНО Струга на Мустафа Сефединов Дервишовски, с. Октиси — Охридско. (677)

Лична карта рег. бр. 4502, серија бр. 0729393, издадена од ПВР на ОНО Брод на Југослав В. Бежоски ковач — Кичево. (679)

Лична карта рег. бр. 10620, серија бр. 0043331, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Веби Рамуш Борова, с. Корошишта — Охридско. (682)

Лична карта рег. бр. 2125, серија „Г“ 0054836, издадена од ПВР на ОНО — Берово на Александар Јован Христовски, Берово — Малешевско. (683)

Лична карта рег. бр. 4504, серија „Г“ 0124711, издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Ристо Деспод Веселиновски, с. Маштица — Малешевско. (684)

Лична карта рег. бр. 3525, серија „Г“ 01233553, издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Иван Стојанов Николов, с. Нов Истевник — Малешевско. (686)

Лична карта рег. бр. 945, серија „Г“ 0121669, издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Богдан Ангел Златков, с. Косевица — Малешевско. (685)

Лична карта рег. бр. 5615, серија „Г“ 0058326, издадена од ПВР на ОНО Берово на Љуба Симо Тошевска, с. Русиново — Малешевско. (687)

Лична карта рег. бр. 11644, серија бр. 0388254, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Миле Петров Андонов, с. Чешиново — Кочанско (689)

Лична карта рег. бр. 4949, серија „Р“ 0749487, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Тефик Амдијов Лиманоски, с. Зајас — Кичевско. (690)

Лична карта рег. бр. 13419, серија бр. 0504426, издадена од ПВР на ОНО — Кавадарци на Талка Глигор (Јанакиева) Стојанова, с. Ваташа — Тиквешко. (691)

Лична карта рег. бр. 1443, серија „Р“ 0745955, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Џевдет Исламов Хадилиманоски, ул. „Прилепска“ бр. 5 — Кичево. (692)

Лична карта рег. бр. 11741, серија бр. 0388351, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Борис Илиев Пешов, с. Грљани — Кочанско. (693)

Лична карта рег. бр. 9914, серија бр. 0706424, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Енвер Салиу, с. Равен — Гостиварско. (694)

Лична карта рег. бр. 433, серија бр. 0053144, издадена од ПВР на ОНО — Берово на Маноил Јованов Неделковски, с. Русиново — Малешевско. (695)

Лична карта рег. бр. 3507, серија бр. 0036218, издадена од ПВР на ОНО — Струга на Цвета Исак Симоноска, с. Аржаново — Охридско. (696)

Лична карта рег. бр. 2002, серија бр. 0378512, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Стојан Лазаров Николов, с. Зрновци — Кочанско. (697)

Лична карта рег. бр. 11189, серија „Р“ 0755820, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Нафиза Бекирова (Телаоска) Мемедоска, ул. „Ј. Михајловски“ бр. 92 — Кичево. (698)

Лична карта рег. бр. 14132, серија „Р“ 0759198, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Милан Димов Прлески, с. Цер — Кичевско. (699)

Лична карта рег. бр. 4036, серија „Р“ 0648394, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Димитар Ѓорѓе Илиевски, с. Шлегово — Кумановско. (700)

Лична карта рег. бр. 2240, серија „Р“ 0472833, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Мустафа Исинов Мутишов, с. Добренешци — Струмичко. (701)

Лична карта рег. бр. 12482, серија бр. 0117192, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Џафер Расимов Џафер, с. Елевци — Дебарско. (702)

Лична карта рег. бр. 3537, серија „Р“ 0748054, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Тасим Назмијов Азизоски, с. Дугово — Кичевско. (703)

Лична карта рег. бр. 2436, серија „Р“ 0748954, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Фарудин Зекиров Гашоски, ул. Д. Којбунчанец бр. 13 Кичево (704)

Лична карта рег. бр. 1857, серија бр. 0646291, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Божин Николов Савов, Пробиштип — Кочанско. (705)

Лична карта рег. бр. 2224, серија бр. 0384834, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Атанас Јорданов Стојанов, с. Грдовци — Кочанско. (706)

Лична карта рег. бр. 5268, серија „Р“ 0749786, издадена од ПВР на ОНО Кичево на Алија Бајрамов Шербетоски, с. Србица — Кичевско. (707)

Лична карта рег. бр. 9994, серија бр. 0549790, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Митар Доцев Ѓорѓиевиќ, с. Никуљане — Кумановско (726)

Лична карта рег. бр. 3588, серија бр. 0530105, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Рада Мутимир Пеиќ Ташковска, ул. „Видое Смилевски“ бр. 26 — Куманово. (727)

Лична карта рег. бр. 3165, серија бр. 0529119, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Стана Милош (Ристик) Филиповиќ, ул. „9 мај“ бр. 30 — Куманово. (728)

Лична карта рег. бр. 7994, серија бр. 0533970, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Асан Мустафа Абдураманов, ул. „Сан Француска“ бр. 2 — Куманово. (729)

Лична карта рег. бр. 1391, серија бр. 0525664, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Ариф Шакири Рушитов, ул. „Средорек“ бр. 3 — Куманово. (730)

Лична карта рег. бр. 9009, серија бр. 0549505, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Благоја Спасов Додески, с. Мл. Нагоричане — Кумановско. (731)

Лична карта рег. бр. 8806, серија бр. 0332416, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Станија Звездан Васиќ, ул. Белградска бр. 45 — Титов Велес. (742)

Лична карта рег. бр. 836, серија бр. 0644846, издадена од ПВР на ОНО — Кратово на Славко Иванов Тасев, с. Г. Стубиќ — Кочанско. (743)

Лична карта рег. бр. 8256, серија бр. 0384866, издадена од ПВР на ОНО—Кочани на Јордан Јанев Иванов, с. Грдовци—Кочанско. (744)

Лична карта рег. бр. 10370, серија „Р“ 0754895, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Зекир Решитов Ајчоски, с. Лисичани—Кичевско. (745)

Лична карта рег. бр. 4442, серија бр. 0344952, издадена од ПВР на ОНО Титов Велес на Стојан Дамов Марковски, с. Степанци—Титоввелешко. (746)

Лична карта рег. бр. 692, серија бр. 0341202, издадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Родна Ангелко (Јованоска) Маркоска, с. Степанци—Титоввелешко. (747)

Лична карта рег. бр. 19238, серија „Р“ 0679698, издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Али Џемаил Сали, с. Каменање—Тетовско. (749)

Лична карта рег. бр. 13817, серија „Р“ 0156525, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Десанка Ки-ро Илиевик, ул. „101“ бр. 37—Прилеп. (751)

Лична карта рег. бр. 789, серија бр. 0017499, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Стојан Атанасов Раоски, с. Бешиште—Прилепско. (752)

Лична карта рег. бр. 7182, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Милутин Велков Размоски, с. Црнилиште—Прилепско. (753)

Лична карта рег. бр. 3108, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Миле Н. Клекачкоски, с. Кривогаштани—Прилепско. (754)

Лична карта рег. бр. 4640, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Трајан Темелков Ангелоски, с. Долгаец—Прилепско. (755)

Лична карта рег. бр. 4170, серија бр. 0148734, издадена од ПВР на ГНО—Прилеп на Васил Горѓиевски, ул. „201“ бр. 145—Прилеп. (756)

Лична карта рег. бр. 294, серија бр. 0017007, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Славе Ристов Митрески, с. Живово—Прилепско. (757)

Лична карта рег. бр. 507, серија бр. 0131817, издадена од ПВР на ОНО—Прилеп на Севда Димко (Котеска) Булеска, с. Кривогаштани—Прилепско. (758)

Лична карта рег. бр. 976, серија бр. 007328, издадена од ПВР на ГНО—Битола на Лефтерија Арсова, ул. „Ел. Караманди“ бр. 69—Битола. (759)

Лична карта рег. бр. 338, серија „Р“ 0724769, издадена од ПВР на ОНО—Кичево на Олга Никола Дабеска Настоска, с. Ижиште — Кичевско (760)

Лична карта рег. бр. 10661, серија „Р“ 0481807, издадена од ПВР на ОНО—Струмица на Панде Илиев Танчев, с. Дрвош—Струмичко. (761)

Лична карта рег. бр. 6558, серија бр. 0703068, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Мито Спиров Аврамовски, с. Zubovce—Гостиварско (762)

Лична карта рег. бр. 11785, серија бр. 0708295, издадена од ПВР на ОНО—Гостивар на Осман Рамадана Османи, с. Градец—Гостиварско. (763)

Лична карта рег. бр. 4781, серија бр. 0345291, издадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Мустафа Зејнулов Амзовски, с. Врановци—Титоввелешко. (765)

Лична карта рег. бр. 3793, серија бр. 0292208, издадена од ПВР на ОНО—Штип на Ганчо С. Илиев, ул. „Иво Рибар“ бр. 6—Штип. (766)

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на вонредното собрание на Општата земјоделска задруга „Илинден“ во село Рогачево—Тетовска околија од 26-IV-1953 грд. Задругата е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите поверители и должници да ги пријават своите побарувања, односно задолженија во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противен случај по истекот на горниот рок нема да се признаваат никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (11)

На основа решението на Народниот одбор на Градската општина Тетово бр. 4824 од 18-III-1953 година Фабриката за кожи „Шар“ со седиште во Тетово е ставена во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (103)

На основа решението на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 2 од 15-I-1953 година Високопланинското сточарско стопанство „Бистра“ — Галичник со текушта сметка бр. 833, Т“21 е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници да ги измират своите долгови, а поверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. По истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а за исправна ќе ја смета книговодствената состојба на претпријатието.

Од Ликвидационата комисија (86)

СОДРЖИНА

Страна

45. Наредба за превоз на лица со камиони — 81
46. Записник од осмата седница на V-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ (второ свикување), одржана на 9 март 1953 година — — — — — 82
47. Записник од деветтата седница на V-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ (второ свикување), одржана на 10 март 1953 година — — — — — 82